

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 84

Год. LX

Понеделник, 29 ноември 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1566. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – варовничка дробина на „БЕНИ ТРАНС“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. Радолишта – Струга, на локалитетот Краста кај с. Радолишта - Струга.....	2	1572. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје од 2003 година..	4
1567. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – градежен технички камен – варовник на „АСНЕРА“ ДООЕЛ с. Франгово – Струга на локалитетот Локов, с. Франгово – Струга.....	2	1573. Решение за именување претседател, секретар и членови на Националната комисија за изготвување извештај за Милениумските развојни цели.....	4
1568. Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	3	1574. Решение за разрешување од функцијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	5
1569. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови и надоместоци за организирање на испити и давање дозволи на агенти и нивно запишување во регистарот на агенти....	4	1575. Решение за именување директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	5
1570. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈП „Македонијапат“ - Скопје.....	4	1576. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	5
1571. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работење за 2003 година на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	4	1577. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	5
		1578. Изменување на лиценца под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на бул. „Климент Охридски“ Пелагонка 2, сутерен, локал 4 во Битола	6
		1579. Изменување на лиценца под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје за постојано приредување на	

1580.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип.....	6	1583.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7
1581.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	6	1584.	Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	7
1582.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	6	1585.	Одлука за одобрување на државна помош.....	8
				Исправка на Уредбата за административна безбедност на класифицирани информации.....	8
				Акти на фондовите и заводите	
			34.	Решение	11
				Огласен дел.....	1-84

1566.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВАРОВНИЧКА ДРОБИНА НА „БЕНИ ТРАНС“ ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ С. РАДОЛИШТА - СТРУГА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРАСТА КАЈ С. РАДОЛИШТА - СТРУГА

1. На „БЕНИ ТРАНС“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. Радолишта - Струга се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - варовничка дробина на локалитетот Краста кај с. Радолишта - Струга со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.559.055,00	7.468.714,00
T-2	4.558.842,00	7.468.700,00
T-3	4.558.838,00	7.468.500,00
T-4	4.559.065,00	7.468.514,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,045 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП „Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено „БЕНИ ТРАНС“ ДООЕЛ, увоз-извоз - с. Радолишта - Струга, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3639/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1567.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧКИ КАМЕН - ВАРОВНИК НА „АСНЕРА“ ДООЕЛ С. ФРАНГОВО - СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛОКОВ, С. ФРАНГОВО - СТРУГА

1. На „АСНЕРА“ ДООЕЛ с. Франгово - Струга се дава концесија за експлоатација на минералната сировина градежен технички камен-варовник на локалитет Локов, с. Франгово - Струга со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.551.200,00	7.467.250,00
T-2	4.551.200,00	7.467.550,00
T-3	4.550.250,00	7.467.450,00
T-4	4.550.250,00	7.467.250,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,25 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП „Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, истовремено „АСНЕРА“ ДООЕЛ с. Франгово - Струга, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3640/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1568.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000 и 12/2003), член 4 и 27 став 1 алинеја 1 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на РМ" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се врши замена на недвижен имот сопственост на Република Македонија корисник Министерството за одбрана и тоа објект магацински комплекс "Биљановце", лоциран на КП бр. 88, евидентиран во Поседовен лист на Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премеј и катастар Куманово, бр. 919, за КО Биљановце и тоа:

Дел 1 од КП бр. 88, со површина од 2.631 м² под објекти, и тоа:

- објект бр. 1, магацин, со површина од 20 м²;
- објект бр. 2, магацин-хангар, со површина од 568 м²;
- објект бр. 3, магацин, со површина од 306 м²;
- објект бр. 4, магацин, со површина од 305 м²;
- објект бр. 5, магацин, со површина од 430 м²;
- објект бр. 6, магацин, со површина од 220 м²;
- објект бр. 7, магацин, со површина од 70 м²;
- објект бр. 8, магацин, со површина од 20 м²;
- објект бр. 9, земуница, со површина од 121 м²;
- објект бр. 10, магацин, со површина од 121 м²;
- објект бр. 11, магацин, со површина од 450 м²;

со стан сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги "Аквариус" Љубиша ДООЕЛ од Куманово, лоциран на КП бр. 15905, во вкупна површина од 69 м², евидентиран во Имотен лист бр. 38257 на Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премеј и катастар Куманово за КО Куманово.

Дел 2 од КП бр. 88, во вкупна површина од 1.933 м² под објекти, и тоа:

- објект бр. 12, хангар за гориво, со површина од 208 м²;
- објект бр. 13, магацин за гориво, со површина од 155 м²;
- објект бр. 14, магацин, со површина од 227 м²;
- објект бр. 15, магацин за експлозив, со површина од 38 м²;
- објект бр. 16, магацин, со површина од 472 м²;
- објект бр. 17, стражара, со површина од 80 м²;
- објект бр. 18, тоалет, со површина од 10 м²;
- објект бр. 19, магацин, со површина од 472 м²;
- објект бр. 20, земуница, со површина од 17 м²;
- објект бр. 21, магацин за опрема, со површина од 227 м²;

- објект бр. 22, земуница, со површина од 15 м²;
- објект бр. 23, магацин, со површина од 12 м².

со стан сопственост на Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство "Филанд" Влодо ДООЕЛ-експорт-импорт Куманово, лоциран на ул. "Моша Пијаде" Куманово, КО Куманово на КП бр. 19554, дел 13, зграда 1, влез 1, стан 11, во површина од 53 м², подрумска просторија од 3 м² и помошна просторија од 6 м², врз основа на Потврда (солемнизација) на приватна исправа, Договор за купопродажба на недвижен имот-стан, ОДУ бр. 308/04 од 06.10.2004 година.

Земјиштето од КП бр. 88 КО Биљановце (култура шума), во површина од 94.616 м², не е предмет на замена и истото останува во сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за одбрана.

Член 2

Замената на недвижностите да се изврши врз основа на утврдената вредност на недвижен имот на Република Македонија од страна на овластено лице на Агенцијата на Република Македонија за приватизација бр. 208 и врз основа на вредноста на м² новоизградена станбена површина во Куманово и тоа: дел 1 од КП бр. 88 со проценета вредност од 34.663,00 ЕУР, со стан во комплекс станбена зграда сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги "Аквариус" Љубиша ДООЕЛ Куманово, во вредност од 25.063,19 ЕУР, утврдена со проценка на овластен судски проценител на Основниот суд Куманово, а дел 2 од КП бр. 88 со проценета вредност од 35.293,00 ЕУР, со станбениот простор сопственост на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица "Филанд" Влодо ДООЕЛ Куманово, во вредност од 32.938,00 ЕУР, утврдена со Договор за купопродажба ОДУ бр. 308/04.

Разликата во вредноста на недвижноста што се заменува од КП бр. 88, дел 1 во висина од 9.599,81 ЕУР, на Друштвото за производство, трговија и услуги "Аквариус" Љубиша ДООЕЛ Куманово и дел 2 во висина од 2.355,00 ЕУР, на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица "Филанд" Влодо ДООЕЛ Куманово, ќе ја надоместат на Република Македонија.

Член 3

Објектите што се предмет на замена од КП бр. 88 дел 1, Друштвото за производство, трговија и услуги "Аквариус" Љубиша ДООЕЛ Куманово, да ги користи за чување на оружје и експлозивни материи - ловечки барут, ловечка и друга муниција и каписли за ловечка муниција, врз основа на Решението на Министерството за внатрешни работи УП бр. 19-166/1 од 07.06.1994 година, а објектите што се заменуваат од КП бр. 88 дел 2, Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство "Филанд" Влодо ДООЕЛ Куманово, да ги користи како производствен погон за хефт-спајалици за вработување на инвалидни лица.

Член 4

Правото на користење на становите на кои врз основа на оваа одлука, а по пат на замена, Република Македонија ќе стекне право на сопственост, се дава на Министерството за одбрана за решавање на станбените прашања на воените лица и цивилните лица во служба на Армијата на Република Македонија, во согласност со Законот за служба во Армијата на Република Македонија.

Распределбата на становите од став 1 на овој член ќе ја врши Министерството за одбрана.

Член 5

Договорот за замена на правото на сопственост на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи Министерот за одбрана.

Со овој договор да се уреди и користењето на земјиштето и заедничките делови од комплексот.

Член 6

Примопредавањето на недвижностите од член 1 на оваа одлука што се заменуваат да го изврши Министерството за одбрана.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-3945/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1569.

Врз основа на член 56, став 4 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/02, 85/03 и 40/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИСПИТИ И ДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ НА АГЕНТИ И НИВНО ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АГЕНТИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови и надоместоци за организирање на испити и давање дозволи на агенти и нивно запишување во регистарот на агенти бр. 02-315/1 од 18.11.2004 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција на седницата, одржана на 10.11.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4164/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1570.

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 42/00 и 6/02), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП "МАКЕДОНИЈАПАТ"-СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈП "Македонијапат"-Скопје бр. 02-770/3 од 4.10.2004 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта "Македонијапат"-Скопје, на седницата одржана на 4.10.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3769/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1571.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2003 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на Јавното претпријатие за аеродромски

услуги "Македонија"-Скопје бр. 02-400/4 од 27.02.2004 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 27.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1016/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1572.

Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕ ОД 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје од 2003 година бр. 02-676/7 од 09.04.2004 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1016/2
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1573.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА МИЛЕНИУМСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ

1. За претседател, секретар и членови на Комисијата за изготвување извештај за Милениумските развојни цели се именуваат:

- а) за претседател
 - Димко Кокароски, заменик на министерот за финансии
- б) за секретар
 - Борис Блажевски, државен советник во Министерството за финансии
- в) за членови:

- Ракип Дочи, заменик на министерот за економија,
- Драгољуб Матовски, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање,
- Горјан Тозија, советник за внатрешна политика во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија,
- Ангелина Бачановиќ, државен секретар во Министерството за здравство,
- Ангел Димов, пратеник од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија во Собранието на Република Македонија,
- Исмет Рамадани, пратеник од Партијата за демократски просперитет во Собранието на Република Македонија,

- Тале Герамитчиоски, заменик на министерот за образование и наука,
 - Ацо Јаневски, државен секретар во Министерство-
 то за труд и социјална политика,
 - Катерина Костадинова-Даскаловска, директор на
 Државниот завод за статистика,
 - Фроде Мауринг, постојан претставник на Програ-
 мата на обединетите нации за развој (УНДП),
 - Владимир Милчин, извршен директор на фунда-
 цијата Институт отворено општество - Македонија
 (ФИОМ),
 - Владимир Попевски, директор на претпријатието
 "НЕОКОМ" - Скопје,
 - Роберт Поповски, претседател на Здружението на
 новинарите на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
 вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
 ка Македонија".

Бр. 23-4116/1 Заменик на претседателот
 22 ноември 2004 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1574.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
 санкции ("Службен весник на Република Македонија
 бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата
 на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
 лика Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
 лика Македонија, на седницата одржана на 16 ноември
 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. Бранислав Радосављевиќ се разрешува од функ-
 цијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово
 со Отворено одделение во Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
 вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
 ка Македонија".

Бр. 17-4183/1 Заменик на претседателот
 16 ноември 2004 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1575.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
 санкции ("Службен весник на Република Македонија
 бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата
 на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
 лика Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
 лика Македонија, на седницата одржана на 16 ноември
 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. За директор на Казнено-поправниот дом Идризо-
 во со Отворено одделение во Велес се именува Киро
 Кромидаровски, виш инспектор во Министерството за
 внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
 вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
 ка Македонија".

Бр. 17-4184/1 Заменик на претседателот
 16 ноември 2004 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1576.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
 санкции ("Службен весник на Република Македонија
 бр. 3/97, 23/99 и 74/04) и член 36 став 6 од Законот за
 Владата на Република Македонија ("Службен весник
 на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата
 на Република Македонија, на седницата одржана на 22
 ноември 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. Исмет Гури се разрешува од функцијата заменик
 на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово
 со Отворено одделение во Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
 вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
 ка Македонија".

Бр. 17-4254/1 Заменик на претседателот
 22 ноември 2004 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1577.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
 и за забавните игри ("Службен весник на Република
 Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на
 Република Македонија, на седницата одржана на
 22.11.2004 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ"

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна
 игра на среќа "Обложување на спортски натпревари"
 се издава на Акционерското друштво за приредување
 игри на среќа и забавни игри "Лотарија на Македони-
 ја" Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
 ложување на спортски натпревари" ќе се врши во де-
 ловната просторија што се наоѓа на ул. "Горче Петров"
 66, Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
 доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во
 денарска противвредност по среден курс на Народната
 банка на Република Македонија што се применува на
 денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
 вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
 ценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
 доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
 на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
 по средниот курс на Народната банка на Република
 Македонија што се применува на денот на уплата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се
 вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
 ската сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
 62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на
 примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја
 1, корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
 стерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
 стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
 дишни рати, од точката 3, алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на Лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

6. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4107/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1578.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-58/8 ОД 28.09.1998 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ "ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГНА НА БУЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПЕЛАГОНКА 2, СУТЕРЕН, ЛОКАЛ 4 ВО БИТОЛА**

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри "ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА"-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот "15" се заменува со бројот "23".

2. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4122/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1579.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-5199/1 ОД 11.09.2001 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ "ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГНА НА УЛ. "МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЕ ГОЛОГАНОВ" БР. 28 ВО СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри "ЛОТАРИЈА НА

МАКЕДОНИЈА"-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот "15" се заменува со бројот "22".

2. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4121/1
22 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1580.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Штип, број 0202-526/4, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4880/2
16 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1581.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Крива Паланка, број 02-2829, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4812/2
16 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1582.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Богословец - Општина Свети Николе.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Богословец, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7493/1 Директор,
22 ноември 2004 година Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје

1583.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Бурилчево - Општина Облешево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Бурилчево, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7713/1 Директор,
25 ноември 2004 година Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје

1584.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.11.2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 18,730
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 18,549
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 18,972
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 21,627
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 22,408
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 8,489
- М - 2	до 8,466

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 56,00
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 52,50
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 53,00
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 44,50
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 34,50
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 10,607
- М - 2	до 10,580

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	55,50	55,00	54,50
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	52,00	51,50	51,00
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	52,50	52,00	51,50
Д-ДИЗЕЛ	44,00	43,50	43,00
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	34,00	33,50	33,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,128
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,343
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 30.11.2004 година.

Бр. 02-974/1
29 ноември 2004 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

1585.

Врз основа на член 9 став (1), став (4) и став (5), член 10 став (1) и став (2), член 12 став (1) и став (3) од Законот за државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 24/03), член 6 став (1), став (2) и став (3) алинеја (1) од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата за државна помош и за оценување на државната помош („Службен весник на РМ“ бр. 81/03) и член 9 од Деловникот за работа на Комисијата за државна помош бр. 14-798/1 од 26.12.2003 година, Комисијата за државна помош, на седницата одржана на 15.11.2004 година го разгледа Известувањето за нотификација на државна помош на Министерството за финансии бр. 52-20/1 од 25.10.2004 година и донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ

Член 1

Се одобрува државната помош од Компензационен фонд од друга странска помош, доделена од Министерството за финансии согласно Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средства од Компензациониот фонд од странска помош („Службен весник на РМ“ бр. 60/2004), која претставува постојана шема за помош.

Член 2

Државната помош доделена во форма на меки заеми се дефинира како разлика-бонус меѓу есконтната каматна стапка на Народна банка на Република Македонија и каматата на заемот од 3% утврдена со постојната шема за помош, во вкупен износ од 2.065.000 денари.

Член 3

Давателот на државна помош – Министерството за финансии се задолжува при идната распределба на средствата од Компензациониот фонд од друга странска помош дефинирани како државна помош, во период од 6 месеци да донесе посебна одлука, која ќе се однесува на репласирање на средства од друга странска помош, дефинирана како државна помош.

Оваа одлука, како нова шема за распределба на средства од Компензационен фонд од друга странска помош треба да ги содржи следните критериуми:

- одредување на бенифицирана каматна стапка,
- усогласување на дефиницијата за мали и средни претпријатија со Законот за државната помош.

Член 4

За преземените мерки од член 3 на оваа одлука да се известат Комисијата за државна помош.

Член 5

Давателот на државна помош се задолжува да до-стави годишен извештај за државната помош за 2004 година, најдоцна до 31 декември 2004 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-20/2
15 ноември 2004 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за државна
помош,
Вера Пенелничка, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за административна безбедност на класифицирани информации, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА УРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА БЕЗБЕД- НОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Обрасците број 1, 2, 3, 4 и 5 треба да се приложат кон оваа уредба, бидејќи се нејзин составен дел.

Бр. 23-2896/2
24 ноември 2004 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

ОБРАЗЕЦ БР.1

(Степен на класификација: „ЛТ“, „СД“, „Л“, „И“, со полн назив)

(Доставено само за:.....)

(Грб на Република Македонија)

(Назив на органот)

(Класификација во деловникот) бр.

200 год.

(Седиште на органот)

(Примерок или Копија бр.)

Страници вкупно:

ДО

Предмет:

Врски:

.....

(с.п.) Областено лице с.р.

Оригинал: Македонски јазик

(Англиски јазик)

(.....) (јазик)

Прилоги: 1. (Пр. Извештај на бр. од 200 год. „ЛТ“, „СД“, „Л“, „И“ со кратенка)
 2. (Пр. Преглед на бр. од 200 год. „ЛТ“, „СД“, „Л“, „И“ со кратенка)

Доставено до: 1. (примерок или копија бр.)

2. (примерок или копија бр.)

(реден број на страницата од вкупниот број страници; Пр.1-32-33-3)

(Степен на класификација: „ЛТ“, „СД“, „Л“, „И“, со полн назив)

(Доставено само за:.....)

ОБРАЗЕЦ БР.2

(Степен на класификација: „ДТ“, „СД“, „Д“, „И“, -со поли назив)

(Доступно само за:.....)

Прилог бр. на (акт бр. од 200 г.
на (назив и седиште на органот)(Грб на Република Македонија)
(Назив на органот, односно координаторот на изготвувањето
на збирната класифицирана информација)
(класификација во деловодникот) бр. _____
_____ 200 год.
(Седиште на органот)(Примерок или Копија бр. _____)
Страници вкупно: _____

ИЗВЕШТАЈ

(или друга содржина на класифицираната информација)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(с.п.) Овластено лице с.р.

Оригинал: Македонски јазик
(Англиски јазик)
(.....јазик)

(реден број на страницата од вкупниот број страници; Пр.1-3;2-3;3-3)

(Степен на класификација: „ДТ“, „СД“, „Д“, „И“, -со поли назив)

(Доступно само за:.....)

ОБРАЗЕЦ БР.3

(Степен на класификација: „ДТ“, „СД“, „Д“, „И“, -со поли назив)

(Грб на земјата или на органот-барател)

(Назив на органот-барател)

(класификација во деловодникот) бр. _____

_____ 200__ год.

(Седиште на органот-барател)

**БАРАЊЕ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ НА (назив на
земјата/организацијата/органот создавач)**

До: (Назив и седиште на надлежниот правен субјект на земјата или организацијата /органот за давање одобрение за отстапување) Предмет: _____ Врска: _____	Дел.бр.: _____ Дата на прием на барањето: _____
1. Идентификација на класифицираниот(-те) документ(-ти) (доколку се познати)	
2. Образложение на барањето	
3. Корисници на класифицираниот документ (назив, односно име на корисниците до кои барателот ќе го достави документот)	
4. Наведување дали е потребен целиот класифициран документ или кој дел или извадок од документот е потребен	

(с.п.) Овластено лице с.р.(на барателот)

(реден број на страницата од вкупниот број страници)

(Степен на класификација: „ДТ“, „СД“, „Д“, „И“, -со поли назив)

НОВОГОДИШЕН ПОПУСТ

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ВИ ГИ НУДИ
ИЗДАНИЈАТА:

Р.бр	Нови издавања	Цена	Р.бр	Издавања	Цена
1	Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Кривичен законик од Д-р Благо Јаневски (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на поими)	
а) I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00		8	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	150.00
б) II книга – (Законите за: комуналните такси; диморф на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност).	600.00		9	Устав на Република Македонија (со сите амандман и рамковен договор) на македонски јазик (нек повез) на англиски јазик (нек повез)	300.00 400.00
в) III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштитата на децата и Законот за социјална заштита).	700.00		10	Закон за спречување на перење пари, со конвенција, Д-р Ј. Пролевски, 2002	200.00
г) IV книга – (Закон за управување со отпадот, Закон за евалуираност на анбиентмент водари, Законите за заштита на природата) (Во подготовка).	500.00		11	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
д) Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00		12	Закон за спречување на корупцијата Со Законот за ратификација на конвенцијата Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
2 Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00		13	Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснување) Т. Величковиќ, В. Ангелевски, 2002	200.00
3 Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00		14	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
4 Закон за јавните набавки, 2004	200.00		15	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	200.00
5 Комплет CD-ROM издавања 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00		16	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) Д-р Ј. Пролевски, М. Кривош, 1998	350.00
6 Поединечни CD-ROM издавања 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00				

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо ги порачуваме издавањата под реден број _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.